

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

- целосна верзија -

Назив на закон: Закон за спорт

Субјекти на надзор:

Надлежна инспекциска служба: Сектор Инспекторат на Град Скопје - Одделение за инспекциски надзор над вршење на работите од другите надлежности на Град Скопје – Инспекција за спорт

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
Назив на глава / оддел од прописот: Закон за спорт!					
Член 10 став 1	Дали спортскиот субјект обезбедува обезбедува соодветен објект, опрема и соодветен стручен кадар, како и дали учествува во организиран систем на натпревари, односно спортско рекреативни активности?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 74 Став 1 Алинеа 2.	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на субјектот што врши дејност спорт ако: -во текот на вршењето на дејноста спорт не обезбеди соодветни објекти, опрема и соодветен стручен кадар (член 10 алинеа 1, 2 и 3). Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на субјектот што врши дејност спорт, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице на субјектот.	
Член 11 Став 2 и 3	Дали субјектот кој врши дејност спорт има извадено Решение за дејност спорт од државниот орган надлежен за работите од областа на спортот (Агенција за млади и спорт)?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 74 Став 1 Алинеа 3.	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на субјектот што врши дејност спорт ако: -врши дејност спорт без добиено Решение од органот на државна управа надлежен за работите од дејноста на спортот (член 11 став 2 и 3). Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на субјектот што врши дејност спорт, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице на	

				субјектот.	
Член 51 и 52	Дали спортскиот субјект обезбедува соодветна здравствена контрола на спортистите и рекреативците во Заводот за спортска медицина?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 74 Став 1 Алинеа 4.	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на субјектот што врши дејност спорт ако: -не обезбеди здравствена контрола, систематски контролни прегледи (член 51). Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на субјектот што врши дејност спорт, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице на субјектот.	
Член 55 Став 1	Дали спортскиот субјект им дозволува или им дава на спортистите да земаат стимулативни средства кои се забранети или штетни по здравјето на спортистите?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 76	-Глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на лицето кое дава или зема стимулативни средства кои се забранети или штетни за здравјето. За прекршок од ставот 1 на овој член на стручното лице покрај глобата утврдена во ставот 1 на овој член, може да му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење од една година.	
Член 58	Дали спортскиот субјект организатор на спортските натпревари и манифестации обезбедил итна медицинска помош за време на одржувањето на натпреварите односно манифестациите?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 77 Став 1 Алинеа 2	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на организаторот на спортските натпревари и манифестации ако: -не обезбеди укажување на итна	

				<p>медицинска помош за време на одржување на натпреварите односно манифестациите.</p> <p>Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за субјектот, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице на организаторот на спортските натпревари и манифестации.</p>	
<p>Член 59 Став 3</p>	<p>Дали спортскиот субјект организатор на спортските натпревари и манифестации дозволил надминување на гледалишниот капацитет на спортскиот објект?</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 77 Став1 Алинеа 1</p>	<p>Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на организаторот на спортските натпревари и манифестации ако:</p> <p>-дозволи надминување на гледалишниот капацитет на објектот.</p> <p>Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за субјектот, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице на организаторот на спортските натпревари и манифестации.</p>	